

Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

Статистичко истражување за цените на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството

Ц_ЗЕ.Ц.И_М_МК_2022_12

Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

1	Контакт
1.1	Организација/ институција за контакт
	Државен завод за статистика
1.2	Организациска единица за контакт
	Одделение за цени.
1.3	Лице за контакт
	Билјана Ристовска
1.4	Звање на лицето за контакт
	Советник.
1.5	Поштенска адреса
	ул. „Даме Груев“ бр. 4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
1.6	Електронска адреса
	biljana.ristovska@stat.gov.mk
1.7	Телефонски број
	00389 2 3295-760
1.8	Факс
	00389 2 3111 336
2	Ажурирање метаподатоци
2.1	Последна потврда на метаподатоците
	19/10/2022
2.2	Последна објава на метаподатоците
	19/10/2022

Државен завод за статистика

Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

2.3	Последно ажурирање на метаподатоците
19/10/2022	
3	Статистичка презентација
3.1	Опис на податоците
<p>Индекси на инпутот (вкупно),</p> <p>индекси на цените на стоките и услугите за тековна потрошувачка во земјоделството (инпут 1) и индекси на цените на стоките и услугите наменети за инвестирање во земјоделството (инпут 2).</p>	
3.2	Систем на класификации
<p>-Национална класификација на дејностите - НКД Рев.2;</p> <p>-Номенклатура на земјоделски производи, производи на шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив, НЗШРУ.</p> <p>-Национална номенклатура на индустриски производи, ННИП.</p>	
3.3	Опфат на сектор/и
<p>Опфат на сектор:</p> <p>-G/E-Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и моторцикли,</p> <p>-оддел 46-Трговија на големо,</p> <p>-оддел 47-Трговија на мало.</p>	
3.4	Статистички концепти и дефиниции
<p>Под цени на реализирани производи се подразбираат цените по кои трговијата на големо и на мало и производителите на сировини ги продаваат на земјоделските претпријатија и на индивидуалните земјоделски производители во местото на продавачот. Трговскиот рабат и регресот кој го одобрува трговијата на големо не се вклучуваат во продажната цена. Вредноста на амбалажата која посебно се калкулира, исто така се одбива од продажната цена. Во продажната цена не се вклучува данокот на додадена вредност (ДДВ). Цената се зема од ценовникот за реализирани производи и услуги што важел во периодот за кој се составува извештајот.</p>	
3.5	Статистичка единица
<p>Извештај единици: Деловните субјекти кои припаѓаат на секторот G/E (оддел 46; 47).</p> <p>Единици на набљудување: Репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството според Номенклатура на земјоделски производи, производи на шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив (НЗШРУ) и Национална номенклатура на индустриски производи (ННИП).</p>	

Државен завод за статистика

Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

3.6	Статистичка популација
Репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството (според НЗШРУ и ННИП) на деловните субјекти кои припаѓаат на секторот G/E (оддел 46; 47).	
3.7	Референтна област
НТЕС 1 и 2 (Република Северна Македонија).	
3.8	Временска покриеност
-Од јануари 2005 година (2015 = 100), според НКД Рев.2.	
3.9	Базен период
2015=100	
4	Единица на мерење
Индекси.	
5	Референтен период
Месец.	
6	Институционален мандат
6.1	Законски акти и други договори
<p>-Национални: Закон за државна статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/1997, 21/2007, 51/2011, 104/2013 , 42/2014, 192/2015, 27/16, 83/18, 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20) (https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx)</p> <p>-Меѓународни: Handbook for EU Agricultural Price Statistics Version 2.0 March 2008."</p>	
6.2	Споделување на податоци
Податоците се испраќаат до Евростат преку eDAMIS,	
7	Доверливост
7.1	Доверливост - политика
<p>1. Заштитата на индивидуалните податоци е регулирана со Законот за државна статистика (https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx) .</p> <p>2.Основните принципи и активности, што се преземаат за да се обезбеди доверливоста на податоците се опишани во Политиката за статистичка доверливост (https://www.stat.gov.mk/pdf/PolitikaZaDoverlivost.pdf) .</p>	
7.2	Доверливост - третирање на податоците

Државен завод за статистика

Во согласност со член 38 од Законот за државна статистика (<https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx>) и Политиката за доверливост (<https://www.stat.gov.mk/pdf/PolitikaZaDoverlivost.pdf>), индивидуалните податоци не се објавуваат.

8 Политика за објавување

8.1 Календар на објавување

Датумот на објавување на податоците се утврдува во Календарот за објавување на Соопштенија, кој се ажурира квартално.

8.2 Пристап до Календарот на објавување

http://www.stat.gov.mk/Kalendar_nov.aspx

8.3 Кориснички пристап

Сите корисници имаат истовремено (или еднаков) пристап до статистичките податоци: ова значи дека датумите за објавување на статистичките податоци се претходно јавно објавени и никој корисник нема пристап до официјалните статистички податоци пред нивното објавување. Статистичките податоци прво се објавуваат во едицијата „Соопштенија “ на ВЕБ страницата на Државниот завод за статистика во 12.00 часот.

9 Фреквенција на дисеминација

Месечна.

10 Достапност и јасност

10.1 Соопштенија

Во согласност со Стратегијата за дисеминација (<https://www.stat.gov.mk/Dokumenti/strategii/StrategijaDiseminacija2014-2016mak.pdf>),

Соопштенијата се објавуваат (да се наведе периодиката: месечно, квартално) и истите се достапни на ВЕБ страницата на ДЗС во поглавјето: „Соопштенија“ (нема директен линк на WEB).

10.2 Публикации

Публикации:

Месечен статистички извештај,

<http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=28&rbrObl=37>

Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

Статистички годишник, https://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1.aspx?rbr=845	
10.3	Онлајн база на податоци
<p>МАКСтат-базата на податоци - цени.</p> <p>http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef</p> <p>Број на прегледи на табелите од МакСтат базата - 108.</p>	
10.4	Пристап до микроподатоци
<p>Користењето на микроподатоци за надворешни корисници е можно само за истражувачки цели и се врши во согласност со Законот за државна статистика (член 41, член 42 и член 43).</p> <p>Пристапот до анонимизирани микроподатоци е дефиниран со интерна процедура на Државниот завод за статистика „Пристап до анонимизирани микроподатоци за научно-истражувачки цели“. (https://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=22).</p>	
10.5	Друго
<p>По барање на корисниците, податоците се подготвуваат и во форма согласно нивните потреби.</p>	
10.6	Документација за методологијата
<p>Методолошко објаснување, национално,</p> <p>http://www.stat.gov.mk/MetodoloskiObjasSoop.aspx?id=43&rbrObl=15</p>	
10.7	Документација за квалитетот
<p>Последен доставен Извештај за квалитет до Евростат е за 2014 година.</p>	
11	Управување со квалитет
11.1	Обезбедување на квалитетот
<p>Квалитетот на процесите и продуктите, во Државниот завод за статистика се обезбедува со почитување на Европскиот Кодекс за работа на европската статистика (https://www.stat.gov.mk/ZaNas.aspx?id=2) и Рамката за оценка на квалитетот во рамките на Европскиот статистички систем (ESS Quality Assurance Framework-- https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V2.0-final.pdf).</p> <p>Критериумите за квалитет се утврдени и во Законот за државна статистика во член 4б и член 4в (https://www.stat.gov.mk/ZakonZaStatistika.aspx).</p>	

Државен завод за статистика

Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

11.2	Оценка на квалитетот
<p>Државниот завод за статистика ги реализира статистичките активности во согласност со Статистичкиот бизнис процес модел, кој се базира на меѓународниот модел - Генерички статистички бизнос процес модел (Generic Statistical Business Process Model-GSBPM) .</p> <p>Примената на овој модел, како и примената на меѓународните стандарди во статистичката продукција обезбедуваат високо ниво на точност и споредливост на податоците.</p>	
12	Релевантност
12.1	Потреби на корисниците
<p>Податоците за индексите на цените на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството се користат и од страна на бизнис заедницата и од страна на Владата:</p> <p>- како економски индикатор:</p> <p>Индексите ги покриваат ценовните движења со што се овозможува да се предвидат соодветните промени во цените во трговијата. Тие може да се јават како почетен индикатор на инфлациските притисоци во економијата.</p> <p>Овие податоци се користат при формулирањето на фискалната и монетарната политика.</p> <p>- како дефлатор на други економски серии:</p> <p>Индексите се користат за да се прилагодат другите економски временски серии на промените на цените.</p> <p>Индексите се користат за споредба со други држави.</p>	
12.2	Задоволство на корисниците
<p>Почнувајќи од 2009 година, Државниот завод за статистика на секои три години спроведува Анкета за задоволство на корисниците.</p>	
12.3	Комплетност
<p>Во однос на индикаторите кои се предвидени според Handbook for EU Agricultural Price Statistics Version 2.0 March 2008, ДЗС обезбедува околу 80% од нив.</p>	
13	Точност и веродостојност
13.1	Севкупна точност
<p>Методологијата на истражувањето и начинот на прибирање на податоците обезбедуваат солиден опфат и точност на податоците.</p>	
13.2	Примерочни грешки

Државен завод за статистика

Не е применливо, статистичкото истражување се спроведува врз намерно избран примерок и нема пресметка на примерочни грешки.

13.3 Непримерочни грешки

Грешки во опфат: Во ова статистичко истражување се обезбедува 100% опфат. Давателите на податоци навреме се потсетуваат за исполнување на својата обврска. Кога во тековниот месец нема реализација на одреден производ (цената во таков случај е 0), се врши импутација на цената на конкретниот производ од претходниот месец. Сите податоците за ова статистичко истражување се прибираат со статистички образец (административни извори не се користат).

Грешки при мерење: Нема појава на грешки при прибирање на податоците. Разликите во вредностите на прибраните со вистинските податоците тековно се обработуваат и не се врши мерење на истите.

Грешки во обработката: Во апликацијата за обработка се имплементирани правила за контроли и пресметки на излезните податоци. Прибраните податоци за продажните цени, при внесувањето, логички се контролираат, се проверуваат отстапувањата на цените во однос на претходниот месец, се контактираат извештајните единици, се проверуваат и анализираат излезните податоци. Не се врши мерење на грешки при обработката на податоците.

Грешки при неодговор: Ова статистичко истражување обезбедува целосен опфат, грешки во неодговор нема.

Грешки во моделот за суперконтрола: Не е применливо.

14 Навременост и точност

14.1 Навременост

Индексите на цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството се објавуваат најдоцна 30 дена по завршувањето на референтниот период како дефинитивни податоци.

Временска разлика до дефинитивните резултати = T+30.

14.2 Точност

Податоците се објавуваат на денот, што е утврден (најавен) во Календарот за навременост.

Временска разлика на објавување на соопштението (просечно месечно) = 0 денови.

15 Кохерентност и споредливост

15.1 Географска споредливост

Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

Индексите на цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството, се произведуваат на национално ниво. Ова обезбедува споредливост на националните податоци со европските податоци.

15.2 Временска споредливост

Временска серија од јануари 2005 (2015=100) и нема прекин на временската серија.

Број на референтни периоди во временската серија од последниот прекин е 132.

15.3 Меѓудоменска кохерентност

Кохерентност меѓудоменска е обезбедена делумно.

15.4 Внатрешна кохерентност

Внатрешната кохерентност на податоците е обезбедена.

16 Трошок и оптовареност

Не се пресметува.

17 Ревизија на податоците

17.1 Политика за ревизија на податоците

Ревизијата на податоците се прави во согласност со Политиката за ревизија на ДЗС: <https://www.stat.gov.mk/RevizijaNaPodatocite.aspx>.

17.2 Практика за ревизија на податоците

Податоците се дефинитивни (конечни) кога првпат се објавуваат.

Ревизија на податоците се прави со промена на базната година и со промена на номенклатурите.

Ребазирањето на серијата на податоци пресметани со старата базна година се врши кога секој поединечен месечен индекс се множи со коефициентот кој служи како фактор за ребазирање (Chain factor), а со тоа серијата на податоци се прилагодува (ребазира) на новата базна година.

18 Статистичка обработка

18.1 Извори на податоци

"Ова статистичко истражување е примерочно истражување. Примерокот на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството се бира од деловните субјекти кои го пополнуваат ""Тримесечниот извештај за набавни цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите во земјоделството"" (Ц.52), 2015 година. Примерокот на деловните субјекти од секторот G/E (одделите 46, 47) кои работат со репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството се бира од Статистичкиот деловен регистар од 2015. Месечниот извештај за цените на

Референтни метаподатоци според ESMS 2.0 структура

репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството, (ЗЕ.Ц.И) ги покрива деловните субјекти од секторот G/E (одделите 46, 47) кои ги продаваат репродукциониот материјал, средствата за работа и вршат услуги во земјоделството."	
18.2	Фреквенција на прибирање податоци
Месечна.	
18.3	Прибирање на податоците
Податоците за цените на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството се прибираат со статистичкиот прашалник: „Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството“ (ЗЕ.Ц.И). Податоците за месечните продажни цени на 15-ти за тековниот месец се пополнуваат и се доставуваат до ДЗС најдоцна до 30-ти во месецот.	
18.4	Проверка на податоците
Проверка на податоците се врши во согласност со дефинираните критериуми за контрола. Проверка на податоците се врши пред и по нивното внесување. За отстапувањата се контактираат извештајните единици. Проверка се врши и на готовите индекси пред нивното објавување.	
18.5	Компилирање податоци
<p>Едитирање: Статистичкото истражување се спроведува месечно, на база на примерок. Прибирањето на податоците се врши преку Регионалните одделенија за статистика, а контролата и обработката на податоците се врши во Централниот завод.</p> <p>Импутација: Се врши импутација на неодговорите со податокот од претходниот период.</p> <p>Пондери: За пондерирање се користи тригодишен просек од меѓуфазната потрошувачка, добиена од Економските сметки во земјоделството, за секој производ кој ќе се следи во наредниот период од 5 (пет) години. Пондерите се менуваат секоја петта година.</p>	
18.6	Прилагодување
Не е применливо, не се врши прилагодување на временската серија и сезонско прилагодување на податоците.	
19	Коментар
Нема коментар	
A.1	Анекси

Државен завод за статистика